

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (9) од Законот за општата управна постапка\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 март 2022 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за уважување на приговор**

1. Приговорот на Рушители Сабинин од с. Стримница, Тетово УП2 09-23/22 од 18 февруари 2022 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-36 од 31 јануари 2021 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-36 од 31 јануари 2021 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да ја корегира пресметката за надоместокот за приклучување.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Рушители Сабинин од с. Стримница, Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-23/22 од 18 февруари 2022 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-36 од 31 јануари 2021 година на КЕЦ Тетово, против висината на трошокот за приклучок, односно 1.457.262,00 денари за 198kW моќност за станбен објект со 18 броила.

Според жалителот, трафостаницата е во релативна близина на објектот а согласно постоечкиот ГУП парцелата е во градежен реон.

Според Електродистрибуција, нема ДУП па поради тоа приклучокот се третира како нестандартен.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 9 март 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-23/22 од 18 февруари 2022 година со прилог:
  - РСПДМ 11-36 од 31 јануари 2022 година на КЕЦ Тетово
2. Одговор на Приговор од 21 февруари 2022 година со прилог:
  - Спецификација на трошоци
  - Извод од план
  - GIS скица
3. Дополнителни докази од 9 март 2021 година со прилог:
  - БСП-1 образец од 17 јануари 2022 година
  - Имотен лист бр. 34048 за КП бр. 5570/2, КО Тетово 2
  - Оптоварување на трафостаница

- Решение за легализација бр. 23-716/5 од 25 јули 2016 година издадено од Општина Тетово
- Податоци за пад на напон.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Согласно член 93 став (3) точка 3) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), ОДС (операторот на електродистрибутивниот систем) е должен да ги приклучи производителите и потрошувачите на електродистрибутивниот систем со кој управува во економско-технички оптимални точки, како и да овозможи пристап на трета страна за користење на електродистрибутивниот систем.

Видно од документацијата и пресметките доставени во прилог, се утврди дека со постоечкото Решение се пресметани трошоци за изградба на трафостаница кои не требале да бидат вклучени во пресметката.

Имајќи го предвид горенаведеното, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–23/22  
21 март 2022 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
**Марко Бислимоски**